

ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

ден	датум	Амф. 2 - макс. 46 студенти	Амф. 3 - макс. 46 студенти	Амф. 4 - макс. 28 студенти	Амф. 5 - макс. 20 студенти	Амф. 6 - макс. 16 студенти	Амф. 7 - макс. 23 студенти	Амф. 8 - макс. 24 студенти	Амф. 9 - макс. 20 студенти	Пред. 4 - макс. 16 студенти	Амф. 10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф. 2 - макс. 8 студенти (усно)	
понеделник	8 јуни	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Доц. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право - писмено кај проф. д-р Марика Ристовска	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО		НС - Англиски јазик	Уставно право Група 3 Проф. д-р Рената Дескоска и Проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски)	ОЈ - Меѓународни политички односи (електронски) Теории за меѓународни односи и ЗНП на ЕУ и на мастер студии (електронски)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (online полагање)		
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за двајцата наставници (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (усмено - online) - Проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова и доц. д-р Денис Прешова	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Пос - Современа македонска историја - Проф. д-р И.Василевска (електронски на Microsoft Teams)	НС - Новинарски намови (во живо усно)	Уставно право - писмено кај проф. д-р Марика Ристовска	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (online полагање)	Јавна администрација - online полагање	
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Уставно право - Група 1/Група 2 (усмено - online) - Проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова и доц. д-р Денис Прешова/ Проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска и проф. д-р Марика Ристовска	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик	Уставно право	Англиски јазик (кај д-р Анаета Наумоска), онлајн полагање, студентите задолжително да ја контактираат професорката				Проф. д-р Каракамишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)
вторник	9 јуни	09.00 - 11.00	Административно право (online на Microsoft Teams)	МПП (влезен колоквиум) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - Доц. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Пос - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички системи - Проф. д-р Каракамишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М. Ристовска (писмено во живо)	Административно право (online на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (во живо)	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	Уставно право Група 3 проф. д-р Рената Дескоска и проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (во живо писмено)		
		12.00 - 14.00	Административно право (online на Microsoft Teams)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - за двајцата наставници (во живо писмено)	Пос - Меѓународни политички односи	НС - Слобода на изразување	Административно право (online на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (во живо)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент		
		15.00 - 17.00	Административно право (online на Microsoft Teams)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Пос - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (електронски) Теории за меѓународни односи и ЗНП на ЕУ и на мастер студии (електронски)	Административно право (online на Microsoft Teams)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено				
среда	10 јуни	09.00 - 11.00	Англиски јазик (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимно Муцунски	стечај и стечајна постапка и корпоративна insolventност (online, усно на Microsoft Teams)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимно Муцунски	Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)	Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија, проф. Алексиј Нџа Груевска Драгулевски (Microsoft Teams)	Институти на јавното и приватното право Проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Прјеска, усно полагање				
		12.00 - 14.00	Англиски јазик (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимно Муцунски		Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимно Муцунски		Лично право (проф. д-р Тина Прјеска, усно полагање - Microsoft Teams)				Слобода на изразување, изборни и опциони предмети на политички студии кај Проф. Елена Михајлова Стрџалати	
		15.00 - 17.00	Англиски јазик										
	09.00 - 11.00		Политички систем - правни студии - група 1 - Проф. д-р Г.Сиљановска и Проф. д-р Р. Дескоска (писмено во живо/ усно online), Проф. д-р Т. Каракамишева (online на Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Пос - Конституционализам проф. д-р Рената Дескоска проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска, доц. д-р Денис Прешова (електронски)	НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Прјеска, усно полагање - Microsoft Teams)	ОЈ - Односи со медиуми	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социјално-Правни студиошколски аспекти на ОДЈ	Криминологија, Пенологија, Социјална Виктимологија - Проф. д-р Гордана Лажетки	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (лични на полагање - Во договор со професор)	

четврток	11 јуни	12.00 - 14.00	Историја на правото - Проф. д-р Б. Поповска, Проф. И. Василевски - електронски на Microsoft Teams	Политички систем - правни студии - група 1 - Проф. д-р Г. Сиљановска и Проф. д-р Р. Дескоска (писмено во живо/ усно online), Проф. д-р Т. Каракишиева (online на Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Пос - Политичка социологија	Право на друштва, мастер - Корпоративно управување, право на игрите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физично присуство, усно	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	современи	ОЈ - Македонски (јазик и стилистика во живо (писмено))	ОЈ - Социо-Правни студии/кохолони аспекти на ОДЈ	Проф. д-р Дескоска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Изборни полагање: Во договор со професор)
		15.00 - 17.00	Историја на правото	Политички систем - правни студии - група 1 - Проф. д-р Г. Сиљановска и Проф. д-р Р. Дескоска (писмено во живо/ усно online), Проф. д-р Т. Каракишиева (online на Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Пос - Цивилно општество - online на Microsoft Teams	НС - Реторика	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	ГП - применета програма 15-17 часот (писмено полагање)			НС - Современа европска и македонска историја - Проф. д-р И. Василевска (електронски на Microsoft Teams)
		17:00	Историја на право Совр. мак. историја англ. проф. д-р Домановиќ - online на Microsoft Teams ако има повеќе од 5									
петок	12 јуни	09.00 - 11.00	Трудово право - во живо усмено	КПП - проф. Калаџиџиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Вовед во наука за политика (online испит)	НС - ЕвроПравни студии/интеграции	Трудово право - во живо усмено	КПП - проф. Лажеткиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажеткиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недјќ	оценување за сите изборни и опциони предмети кај проф. д-р Ана Чупеска	
		12.00 - 14.00	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Калаџиџиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Политичка филозофија - online на Microsoft Teams	НС - Јавно мислење	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Лажеткиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажеткиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недјќ		
		15.00 - 17.00	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Калаџиџиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Примента политика (електронски)	НС - Јавна администрација (online полагање)	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Лажеткиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажеткиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општено право, Потрошувачко право, Конкурентско право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)		
У	13 јуни											
±	14 јуни											
понеделник	15 јуни	09.00 - 11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недјќ во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски - електронски)	Пос - Политички систем - Проф. д-р Ристовска (писмено во живо/ усно online) - Проф. д-р Трајковска - Христова и Проф. д-р Спасеновски (електронски)	НС - Комуникологија	Граѓанско право - применета програма Microsoft Teams	ОЈ - Јавно Мислење	ОЈ - Вовед во правото, ако се надимне квота, по договор со координатор (во живо, писмено)	ОЈ - Маркетинг - проф. д-р В. Узунос и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	Парнично право, Волонтирајно и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зорска Камилевска и проф. д-р Рачковски, електронски усно преку Microsoft Teams,
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Римско право (проф. д-р Г. Наумовски - електронски)	Пос - Современи политички теории - online полагање	НС - Современа историја		МЕЃУНАРОДНО ДИПЛОМАТИЧКО ПРАВО - проф. Мисосковска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Косева online skype	ОЈ и пол. /англ - Вовед во правото - примарен термин (во живо, писмено)	ОЈ - Маркетинг - проф. д-р В. Узунос и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	

		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски-електронски)	Пос - Јавна администрација - (online полагање)	НС - Човекови права во РМ (електронски)			Изборни и опциони предмети кај проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо, писмено)			
вторник	16 јуни	09.00 - 11.00	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Online усно на Microsoft Teams)	Применета економика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Пос - Политички теории - online на Microsoft Teams	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно)	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Online усно на Microsoft Teams)	Ој - Политички систем - Проф. д-р Карана Мишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М.Ристовска (писмено во живо) и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	Ој - Говорништво и невербална комуникација	Римско право (Проф. д-р Е. Кранли-Бајрам-електронски)	
		12.00 - 14.00	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Online усно на Microsoft Teams)	Применета економика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Пос - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмено во живо, усмено - online) Пос - Современи политички системи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	НС - Основни институти на јавно и приватно право - online на Ms. Teams	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Online усно на Microsoft Teams)	Ој - Политички систем - Проф. д-р Карана Мишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М.Ристовска (писмено во живо) и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	Ој - Говорништво и невербална комуникација	Римско право (Проф. д-р Е. Кранли-Бајрам-електронски)	Проф. д-р Сиљановска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)
		15.00 - 17.00	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Online усно на Microsoft Teams)	Применета економика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (online, усно на Microsoft Teams)		Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Online усно на Microsoft Teams)	Стварно право 2, Земјишно-книжно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Земјоделско право (проф. д-р Тина Преска, усно полагање)		Римско право (Проф. д-р Е. Кранли-Бајрам-електронски)
среда	17 јуни	09.00 - 11.00	Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценеvsка, писмен испит со физичко присуство)		Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски	Основи на Маркетинг - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски			Право на внатрешен пазар на ЕУ - во живо писмено			
		12.00 - 14.00	Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценеvsка, писмен испит со физичко присуство)		Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски	Деловно окружување на РМ, и Маркетинг и медиуми-проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски	Испити од мастер казнено право, кај проф. Тупанчески и проф. Дзаноса, online на Microsoft Teams					Меѓународно договорно право - во живо писмено
		15.00 - 17.00	Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценеvsка, писмен испит со физичко присуство)			Брендирание и рекламирање - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство							
четврток	18 јуни	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ)		ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Пос - Економски системи и економска политика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)	ПИТ (Проф. д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)		Ој - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмено во живо/ усно online)			
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ)		стечај и стечајна постапка и корпоративна insolventност (online, усно на Microsoft Teams)	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	НС - Применета економика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	ПИТ (Проф. д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)		Ој - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмено во живо/ усно online)			
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ)		ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)		ПИТ (Проф. д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)					

лек	19 јуни	09.00 - 11.00	Семејно и наследно право (online на Microsoft Teams)	ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачевски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафирски, доц. Нешовска Косева online Microsoft Teams, БУЏЕТСКО ПРАВО И ПРАВО НА ЛОКАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ - проф. Максимовска Стојкова - online skype	Пос - Странски јазик	Говорништво и невербална комуникација/ Реторика	ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачевски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неѓиќ		
		12.00 - 14.00	Семејно и наследно право (online на Microsoft Teams)	ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачевски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафирски, доц. Нешовска Косева online Microsoft Teams МОНЕТАРНО, БАНКАРСКО, БЕРЗАНСКО И ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ ВО ПРАВО НА ЕУ - проф. Зафирски - online skype	Пос - Меѓународно право (мк и англ. група) - електронски усно		ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачевски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неѓиќ		
		15.00 - 17.00	Семејно и наследно право (online на Microsoft Teams)	ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачевски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафирски, доц. Нешовска Косева online Microsoft Teams МОНЕТАРНО, БАНКАРСКО, БЕРЗАНСКО И ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ ВО ПРАВО НА ЕУ - проф. Зафирски - online skype			ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачевски, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)			
С	20 јуни											
С	21 јуни											
понеделник	22 јуни	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Доц. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право - Група 3 Проф. д-р Рената Дескоска и Проф. д-р Јелена Трајковска-Хрстовска (електронски)	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	НС - Англиски јазик	Уставно право - писмено кај проф. д-р Марина Ристовска	ОЈ - Меѓународни политички односи (електронски) Теорија за меѓународни односи и ЗНБП на ЕУ и на мастер студии (електронски)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (online полагање)	
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за двајцата наставници (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (писмено во живо) - Проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова и доц. д-р Денис Прешова	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Пос - Современа македонска историја - Проф. д-р И. Василевска (електронски на Microsoft teams)	НС - Новинарски жанрови (во живо усно)	Уставно право - писмено кај проф. д-р Марина Ристовска	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (online полагање)	Изборни и опциони предмети кај проф. д-р Каролина Ристова - Астеруд (во живо, писмено)
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. д-р К. Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Уставно право - Група 1/Група 2 (писмено во живо) - Проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова и доц. д-р Денис Прешова / Проф. д-р Тана Каракамишева-Јовановска и проф. д-р Марина Ристовска	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	НС - Теорија на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неѓиќ	Уставно право				Проф. д-р Каракамишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)
вторник	23 јуни	09.00 - 11.00	Административно право (online на Ms. Teams)	МПП (влезен колоквиум) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - Доц. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Пос - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички системи Проф. д-р Каракамишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М. Ристовска (писмено во живо)	Административно право (online на Ms. Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (во живо)	МПП (влезен колоквиум) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	Уставно право Група 3 проф. д-р Рената Дескоска и проф. д-р Јелена Трајковска-Хрстовска (во живо писмено)	
		12.00 - 14.00	Административно право	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - термин резервирани за двајцата наставници (во живо писмено)	Пос - Меѓународни политички односи	НС - Слобода на изразување	Административно право и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (во живо)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	ОЈ - Европска интеграција на РСМ		
		15.00 - 17.00	Административно право	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - проф. д-р К. Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Пос - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи Теорија за меѓународни односи и ЗНБП на ЕУ и на мастер студии (електронски)	Административно право	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено			

понеделник	29 јуни	09.00 - 11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams) во 16.00 часот	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кранли, електронски)	Пос - Политички систем - Проф. д-р Ристовска (писмено полагање во живо) - Проф. д-р Трајковска - Христова и Проф. д-р Спасеновски (електронски)	НС - Комуникација		ОЈ - Јавно Мислење	ОЈ - Вовед во правото, ако се надимне квота, по договор со координатор	ОЈ - Маркетинг - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска усмен испит со физичко присуство	Парнично право, Вонпарнично и ивтарно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стејнајна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зорска Камилоска и проф. д-р Рачковски, електронски усно преку Microsoft Teams	
		12.00 - 14.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams) во 16.00 часот	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кранли, електронски)	Пос - Современи политички теории - online полагање	НС - Современа историја		МЕЃУНАРОДНО ДАНОЧНО ПРАВО - проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева online skype	ОЈ и пол. Дангл - Вовед во право - примарен термин (во живо, писмено)	ОЈ - Маркетинг - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство		
		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams) во 16.00 часот	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кранли, електронски)	Пос - Јавна администрација (online полагање)	НС - Човекови права во РМ (електронски)						
вторник	30 јуни	09.00 - 11.00	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Применета економика - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	Пос - Политички теории - физичко присуство	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно) та		Казнено право (online - усмен испит)		ОЈ - Говорништво и невербална комуникација		
		12.00 - 14.00	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Применета економика - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	Пос - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмен испит во живо) Пос - Современи политички системи група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	НС - Основни институти на јавно и приватно право - online на Ms. Teams		Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	ОЈ - Политички систем Проф. д-р Караќа Мишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М. Ристовска (писмено во живо) и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо полагање на интернет)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Проф. д-р Сиљановска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)
		15.00 - 17.00	Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Применета економика - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма				Казнено право (online - усмен испит)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Стварно право 2, Земјоделско право (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	
среда	1 јули	09.00 - 11.00	Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценеvsка, писмен испит со физичко присуство)		Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски	Основи на Маркетинг - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски				Право на внатрешен пазар на ЕУ - во живо писмено		
		12.00 - 14.00	Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценеvsка, писмен испит со физичко присуство)		Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски	Деловно окружување на РМ, и Маркетинг и медиуми - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимко Муцунски			Јавно мислење - НС и ОЈ, јавно мислење и масовни комуникации - ПС, Политички Маркетинг - ОЈ, Идеја за Европа - ПС и Методологија на политички науки - online			Меѓународно договорно право - во живо писмено
		15.00 - 17.00	Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценеvsка, писмен испит со физичко присуство)			Брендмирање и рекламирање - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство							
		09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Основи на менаџмент, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и остани ти предмети кај проф. Кандиџиан, проф. Стојков, проф. Шалинова Коцевска ((ЕЛЕКТРОНСКИ))	Право на друштва, мастер - Корпоративно управување, право на иригите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физичко присуство, усно	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Пос - Економски системи и економска политика - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)	ПИТ (Проф. д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)		ОЈ - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмено полагање во живо)	оценување за сите изборни и опциони предмети кај проф. др Ана Чупеска		

четврток	2 јули	12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Основи на менаџмент, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шаликова Коцевска ((ЕЛЕКТРОНСКИ))	Право на друштва, мастер-Корпоративно управување, право на игрите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физичко присуство, усно	ПИТ (проф. д-р Г. Наумовски, електронски)		НС - Примена на економика - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петревска, усмен испит со физичко присуство	ПИТ (Проф. д-р Д. Рашовски, писмено во амфитеатар)		Ој - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмено полагање во живо)			
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Основи на менаџмент, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шаликова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ)	Право на друштва, мастер-Корпоративно управување, право на игрите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физичко присуство, усно	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)			ПИТ (Проф. д-р Д. Рашовски, писмено во амфитеатар)					
петок	3 јули	09.00 - 11.00	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камилоска, проф. д-р Раковчевиќ, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online Microsoft Teams БУЏЕТСКО ПРАВО И ПРАВО НА ЛОКАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ - проф. Максимовска Стојкова - online skype	Пос - Странски јазик	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камилоска, проф. д-р Раковчевиќ, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)	Ој - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик			
		12.00 - 14.00	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камилоска, проф. д-р Раковчевиќ, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online Microsoft Teams МОНЕТАРНО, БАНКАРСКО, БЕРЗАНСКО И ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ ВО ПРАВО НА ЕУ - проф. Зафироски - online skype	Пос - Меѓународно право (мк. и англ. група) - писмено во амфитеатар	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камилоска, проф. д-р Раковчевиќ, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)	Ој - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик			
		15.00 - 17.00	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камилоска, проф. д-р Раковчевиќ, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online Microsoft Teams ДАНОЧНО ПРАВО, ЦАРИНСКО ПРАВО И КОРПОРАТИВНИ ДАНОЦИ - проф. Пендовска - писмено во живо			ГПП - проф. д-р Зорска Камилоска, проф. д-р Раковчевиќ, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)				
И С	4 јули												
И С	5 јули												
понеделник	6 јули	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Доц. д-р А. Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право Група 3 проф. д-р Рената Дескоска и Проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски)	МИП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	стечај и стечајна постапка и корпоративна insolventност (писмено во амфитеатар)	НС - Англиски јазик	Уставно право - писмено кај проф. д-р Марија Ристовска	Ој - Меѓународни политички односи (електронски) Теорија за меѓународни односи и ЗНП на ЕУ и на мастер студии (електронски)	Ој - Теорија на односи со јавноста	Ој - Јавна администрација (online полагање)	Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стеčajна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зорска Камилоска и проф. д-р Раковчевиќ, усно електронски преку Microsoft Teams	Испитите од МАСТЕР студите кои се полагаат кај проф. Трајковска и/или проф. Девоска (казнено право - посебен дел, Економско казнено право итн.) во ТРЕТА ДЕКАДА ќе се спроведат на платформата MICROSOFT TEAMS на 6.7.2020 година од 11 часот.
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за адвокат наставници (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (писмено во живо) - Проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова и доц. д-р Денис Прешова	МИП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Пос - Современа македонска историја, Историја на дипломатија и мастер Современа европска историја и идеја за Европа - Проф. д-р И. Василевска (електронски на Microsoft teams)	НС - Новинарски жанрови (во живо усно)	Уставно право - писмено кај проф. д-р Марија Ристовска	Ој - ИКТ и односи со јавноста	Ој - Теорија на односи со јавноста	Ој - Јавна администрација (online полагање)		

		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Уставно право - Група 1/Група 2 (писмено во живо) - Проф. д-р Гордана Сиџановска-Давкова и доц. д-р Денис Прешова/ Проф. д-р Тина Каракамишева-Јовановска и проф. д-р Марина Ристовска	МПП - ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ВО ЖИВО	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересовни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ	Уставно право				Проф. д-р Каракамишева - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)	
вепрник	7 јули	09.00 - 11.00	Административно право - (online на Ms. Teams)	МПП (влезен коловивум) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - Доц. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Пос - Вовед во право (во живо писмено)	НС - Политички системи Проф. д-р Каракамишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М. Ристовска (писмено во живо)	Административно право (online на Ms. Teams) и сите предмети на мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци во живо усно	МПП (влезен коловивум) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	OJ - Европска интеграција на РСМ		Уставно право Група 3 проф. д-р Рената Дескоска и проф. д-р Јелена Трајковска - Христовска (во живо писмено)	
		12.00 - 14.00	Административно право - (online на Ms. Teams)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - термин резервирани за двајцата наставници (во живо писмено)	Пос - Меѓународни политички односи	НС - Слобода на изразување	Административно право (online на Ms. Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација во живо усно	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	OJ - Европска интеграција на РСМ		Слобода на изразување, изборни и опциони предмети на политички студии кај Проф. Елена Михајлова Стратилати	
		15.00 - 17.00	Административно право - (online на Ms. Teams)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Пос - Јавно мислење и масовни комуникации	НС - Меѓународни политички односи (електронски) Теории за меѓународни односи и ЗНБП на ЕУ и на мастер студии (електронски)	Административно право - (online на Ms. Teams)	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено				
среда	8 јули	09.00 - 11.00	Англиски јазик (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	Меѓународно трговско право и трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)	Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија, проф. Александра Гривеска Дракулески (Microsoft Teams)	Институти на јавното и приватното право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање)	Меѓународно јавно право - применета програма - во живо УСНО		Криминологија, Пенологија - Социјална Виктимологија - Проф. д-р Гордана Лажетки	
		12.00 - 14.00	Англиски јазик (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	Пос Меѓународно право (мк. и англ. група) - електронски усно	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски			Лично право (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)				
		15.00 - 17.00	Англиски јазик										
четврток	9 јули	09.00 - 11.00	Историја на правото Совр. мак. историја англ. проф. д-р Докичановски - online на Ms. Teams	Политички систем - правни студии - група 1 - Проф. д-р Г.Сиџановска и Проф. д-р Р. Дескоска (писмено во живо/ усно online), Проф. д-р Т. Каракамишева (online на Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Пос - Конституционализам проф. д-р Рената Дескоска проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска, доц. д-р Денис Прешова (електронски)	НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	OJ - Односи со медиуми	OJ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	OJ - Социо-Правни студии/колоквиумски аспекти на ОДЈ	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	
		12.00 - 14.00	Историја на правото - Проф. д-р Б. Поповска, Проф. И. Василевски - електронски на Microsoft Teams	Политички систем - правни студии - група 1 - Проф. д-р Г.Сиџановска и Проф. д-р Р. Дескоска (писмено во живо/ усно online), Проф. д-р Т. Каракамишева (online на Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Пос - Политичка социологија		Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	современи	OJ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	OJ - Социо-Правни студии/колоквиумски аспекти на ОДЈ		Проф. д-р Дескоска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)

		15.00 - 17.00	Историја на правото	Политички систем - правни студии - група 1 - Проф. др Р. Силановска и Проф. др Р. Дескоска (писмено во живо/ усно online). Проф. др Т. Каразнамичева (online на Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. др Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Пос - Цивилно општество - физичко присуство	НС - Реторика	Општ дел на ГП (проф. др Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	ГП - применета програма 15-17 часот (писмено полагање)	НС - Современа европска и македонска историја - Проф. др И. Василевска (електронски на Microsoft Teams)			
понеделник	10 јули	09.00 - 11.00	Трудово право - во живо усмено	КПП - проф. Калаџиџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиј Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиџиев, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Вовед во наука за политика (online)	НС - ЕвроПравни студии интеграции	Трудово право - во живо усмено	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиј Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	БУЏЕТСКО ПРАВО и ПРАВО НА ЛОК. ФИНАНСИРАЊЕ - проф. Максимовска Стојкова - online skype	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. др Јасна Бачовска Недик		
		12.00 - 14.00	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Калаџиџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиј Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиџиев, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Политичка филозофија - физичко присуство	НС - Јавно мислење	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиј Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.		ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. др Јасна Бачовска Недик		
		15.00 - 17.00	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Калаџиџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиј Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиџиев, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Примента политика (електронски)	НС - Јавна администрација (online полагање)	Трудово право - во живо писмено	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиј Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општетно право, Потрошувачко право, Конкурентско право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. др Јасна Бачовска Недик		
С	11 јули												
З	12 јули												
понеделник	13 јули	09.00 - 11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. др Јасна Бачовска Недик во живо писмено	Стварно право (проф. др Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	Римско право (Проф. др Г. Наумовски, Проф. др Е. Кранли, електронски)	Пос - Политички систем - Проф. др Ристовска (писмено полагање во живо) - Група англ јазик (електронски)	НС - Коммунологија	ОЈ - Јавно Мислење	ОЈ - Вовед во правото, ако се надниче квота, по договор со координатор	ОЈ - Маркетинг - проф. др В.Узунов и проф. др Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство			
		12.00 - 14.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. др Јасна Бачовска Недик во живо писмено	Стварно право (проф. др Тина Пржеска, усно полагање - Microsoft Teams)	Римско право (Проф. др Г. Наумовски, Проф. др Е. Кранли, електронски)	Пос - Современи политички теории - online полагање	НС - Современа историја	МЕГУНАРОДНО ДАНОЧНО ПРАВО - проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева online skype	ОЈ и пол./англ - Вовед во правото - примарен термин	ОЈ - Маркетинг - проф. др В.Узунов и проф. др Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство			
		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. др Јасна Бачовска Недик во живо писмено	Стварно право (проф. др Родна Живковска, усно полагање - Microsoft Teams)	Римско право (проф. др Г. Наумовски, Проф. др Е. Кранли, електронски)	Пос - Јавна администрација (online полагање)	НС - Човекови права во РМ (електронски)						
		09.00 - 11.00	Казнено право (во живо писмено)	Трговско право (усно во амфитеатар)	Применета економика - проф. др В.Узунов и проф. др Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Пос - Политички теории - физичко присуство	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно) та	Казнено право (во живо писмено)	Трговско право (усно во амфитеатар)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	оценување за сите изборни и опциони предмети кај проф. др Ана Чупеска		

вторник	14 јули	12.00 - 14.00	Казнено право (online на Ms. Teams)	Трговско право (усно во амфитеатар)	Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	Пос - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмен испит во живо)	НС - Основни институти на јавно и приватно право - online на Ms. Teams	Казнено право (online на Ms. Teams)	Трговско право (усно во амфитеатар)	Ој - Политички систем Проф. д-р Карана Мишева (online на Microsoft Teams), Проф. д-р М. Ристовска (писмено во живо) и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	Ој - Говорништво и неформална комуникација	Проф. д-р Сиљановска Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)
		15.00 - 17.00	Казнено право (online на Ms. Teams)	Трговско право (усно во амфитеатар)	Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство			Казнено право (online на Ms. Teams)	Трговско право (усно во амфитеатар)	Ставарно право 2, Земјишно-книжно право (усно полагање - Microsoft Teams)	Земјоделско право (проф. д-р Тина Преска, усно полагање)	
среда	15 јули - НЕРАБОТЕН ДЕН											
четврток	16 јули	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Основи на менаџмент, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ)	Право на друштва, мастер - Корпоративно управување, право на игрите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физичко присуство, усно	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Пос - Економски системи и економска политика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)	ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)	Казнено право (online на Ms. Teams)	Ој - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмен полагање во живо)		
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Основи на менаџмент, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ)	Право на друштва, мастер - Корпоративно управување, право на игрите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физичко присуство, усно	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	НС - Примена на економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, усмен испит со физичко присуство	ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)	Казнено право (online на Ms. Teams)	Ој - Современи политички системи - Проф. д-р Сиљановска (писмено полагање во живо)		Вовед во право на ЕУ (д-р Илина Ценева, online на Microsoft Teams)
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Основи на менаџмент, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ)	Право на друштва, мастер - Корпоративно управување, право на игрите на среќа, номотехника, компаниско право на ЕУ, право на јавни набавки, корпоративна етика - Проф. д-р А. Климовски - физичко присуство, усно	ПИТ (проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)			ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)			
петок	17 јули	09.00 - 11.00	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачковска, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online Microsoft Teams	Пос - Странски јазик		ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачковска, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)	Ој - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик		
		12.00 - 14.00	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачковска, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online Microsoft Teams			ГПП - проф. д-р Зорска Камиловска, проф. д-р Рачковска, преку Microsoft Teams, електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)	Право на внатрешен пазар на ЕУ	Ој - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик	

		15.00 - 17.00	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ГПП - проф. д-р Зороска Камилевска, проф. д-р Рајчевска, преку Microsoft Teams; електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Финансово право - проф. Пендовска, Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Ќосева online Microsoft Teams			ГПП - проф. д-р Зороска Камилевска, проф. д-р Рајчевска, преку Microsoft Teams; електронски усно/писмено во зависност од бројот на пријавени студенти	Семејно и наследно право (во живо писмено)				
--	--	---------------	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--